



**NLB Klik**

**КОРИСНИЧКО  
УПАТСТВО**

**NLB Banka**

# Налогот за плаќање се креира на ист начин како и претходно.

Откако ќе се пополнат потребните податоци, се клика на копчето „**Потпиши налог**“.

Плаќања > Налог ППЗ0

1 Пополнување на податоци 2 **Подпишување** 3 Статус на налогот

Налогодавач  
xxx xxx  
xxx

Сметка на налогодавачот  
210-...MKD  
Трансакциска сметка - РЕЗИДЕНТИ - Состојба...

Банка  
НЛБ Банка АД Скопје

Цел на дознаката  
Останати плаќања

Повикување на број (задолжување)

Датум на валута  
06.06.2024

Назив на налогопримачот  
...ДООЕЛ СКОПЈЕ  
СКОПЈЕ-ЦЕНТАР

Трансакциска сметка на налогопримачот  
210-...

Банка  
НЛБ Банка АД Скопје

Валута Износ  
MKD 5.00

Повикување на број (одобрување)

Шифра на плаќањето преку МИПС  
930

Снимете примерок Валидирајте и снимете налог **Потпиши налог**

На следниот екран има две опции за потпишување: мТокен и НЛБ Токен.

Се избира опцијата **мТокен**.

Плаќања > Налог ППЗ0

1 Пополнување на податоци 2 **Подпишување** 3 Статус на налогот

мТокен НЛБ Токен

Налогодавач  
xxx xxx

Сметка на налогодавачот  
210-...MKD

Банка  
НЛБ Банка АД Скопје

Цел на дознаката  
Останати плаќања

Повикување на број (задолжување)

Датум на валута  
06.06.2024

Назив на налогопримачот  
...ДООЕЛ СКОПЈЕ

Трансакциска сметка на налогопримачот  
210-...

Банка  
НЛБ Банка АД Скопје

Валута Износ  
MKD 5,00

Повикување на број (одобрување)

Шифра на плаќањето Начин  
930 0

Откако ќе се избере опцијата мТокен, на следниот екран дава две опции: „Плати со ОТП код“ и „Испрати Push“.

Плаќања > Налог ППЗ0


1 Пополнување на податоци 2 Потпишување 3 Статус на налогот

Плати со ОТП код Испрати Push: Потпишете го налогот


Налогодавач: xxx xxx  
Сметка на налогодавачот: 210-xxxxxx MKD  
Банка: НЛБ Банка АД Скопје  
Цел на дознаката: Останати плаќања  
Повикување на број (задолжување):

Датум на валута: 06.06.2024  
Назив на налогопримачот: ДООЕЛ СКОПЈЕ  
Трансакциска сметка на налогопримачот: 210-xxxxxx  
Банка: НЛБ Банка АД Скопје  
Валута: MKD Износ: 5,00  
Повикување на број (одобрување):  
Шифра на плаќањето: 930 Начин: 0

Доколку се избере опцијата „Плати со ОТП код“, се отвора мКлик мобилната апликација, од страничното мени се избира опцијата **мТокен**.



Се клика на „Генерирај ОТП“.



Генерираниот ОТП код се внесува во соодветното поле кое ќе се отвори. Потоа се клика на „Потпишете го налогот“.

Плаќања > Налог ППЗО


1 Пополнување на податоци 2 Потпишување 3 Статус на налогот

ОТП:  Потпишете го налогот

Налогодавач xxx xxx	Назив на налогопримачот ДООЕЛ СКОПЈЕ		
Сметка на налогодавачот 210-XXXXXXX MKD	Трансакциска сметка на налогопримачот 210-XXXXXXX		
Банка НЛБ Банка АД Скопје	Банка НЛБ Банка АД Скопје		
Цел на дознаката Останати плаќања	Валута MKD	Износ 5,00	
Повикување на број (задолжување)	Повикување на број (одобрување)	Шифра на плаќањето 930	Начин 0

Доколку се избере опцијата „Испрати Push“, се клика веднаш на опцијата „Потпишете го налогот“. На вашиот телефонски уред ќе стигне тн. Push нотификација. Отворете ја нотификацијата, внесете го ПИН кодот/фингерпринт кои ги користите за логирање на мКлик мобилната апликација.

Push нотификацијата содржи податоци за трансакцијата:



Се клика на копчето „Потврди“ во рок од 30 секунди од добивањето на Push нотификацијата, по што се потпишува налогот.